



Проект:
“Промоција на практики за управување со отпад и енергетска
ефикасност во прекуграничниот регион”
2007CB16IPO007 - 2012- 3 - 026



IPA Cross Border Programme
CCI Number: 2007CB16IPO007

Семинар:

„ Обврски кои произлегуваат од законодавството за управување со отпад и предизвици
за малите и средни претпријатија за добро управување со отпадот“

ДНЕВЕН РЕД

Локација: Хотел Сириус, Струмица

Дата: 9ти јули 2015 (четврток)

Време	Тема	Презентер
10:00 – 10:30	Регистрација на учесниците	Центар за климатски промени - Гевгелија
10:30-10:40	Вовед во семинарот	Г-ѓа Фана Христовска, Претседател Центар за климатски промени
10:40-11:00	Претставување на проектот и корист за компаниите од спроведувањето на проектните активности	Г-ѓа Бојана Станојевска Пецуровска, Центар за климатски промени
11:00-11:30	Претставување на законодавството за управување со отпад и обврските за МСП <ul style="list-style-type: none">- Закон за управување со отпад- Закон за управување со отпад од пакување- Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори- Закон за управување со електрична и електронска опрема и управување со отпад од ЕЕО	Доц д-р. Марија Хаџи-Николова, Факултет за природни и технички науки Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
11:30-12:00	Што е програма за управување со отпад и управител со отпад?	Доц д-р. Марија Хаџи-Николова, Факултет за природни и технички науки Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
12:00-12:30	Кафе пауза	
12:30-13:15	Придобивки од добро управување со отпадот во МСП	Г-ѓа Лилјана Пеева, Консултант за управување со



Подружница:

Центар за климатски промени-Гевгелија
Даме Груев 10
Гевгелија
Е-маил: ckp.gevgelija@gmail.com

Главна канцеларија:

Центар за климатски промени-Скопје
Иван Аговски бр. 13-2/2 Скопје
Тел: +389 2 5208 330
Е-маил: centerzaklimatskipromeni@yahoo.com



Проект:
“Промоција на практики за управување со отпад и енергетска
ефикасност во прекуграничниот регион”
2007CB16IPO007 - 2012- 3 - 026



IPA Cross Border Programme
CCI Number: 2007CB16IPO007

	<ul style="list-style-type: none">- Начини на постапување со отпадот што се создава во МСП од Југоисточниот регион	отпад и животна средина
13:15 – 14:00	Како да изготвите програма за управување со отпад? <ul style="list-style-type: none">- Чекори за изработка на програма за управување со отпад	Г-ѓа Лилјана Пеева, Консултант за управување со отпад и животна средина
14:00-15:00	Ручек	
15:00-15:30	Дискусија и заклучоци од семинарот	Модератор, презентери, учесници



Подружница:
Центар за климатски промени-Гевгелија
Даме Груев 10
Гевгелија
Е-маил: ckp.gevgelija@gmail.com

Главна канцеларија:
Центар за климатски промени-Скопје
Иван Аговски бр. 13-2/2 Скопје
Тел: +389 2 5208 330
Е-маил: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com